

## КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ПРОТИВ БИТОЛСКАТА ШЕКЕРАНА

Битолската шеќерана, односно одговорните лица кои ги доставувале изјавите до Царинската управа за извоз на шеќер во Европската унија со македонско потекло без исполнување на условите за тоа, според најавите од Царината, ќе добијат кривична пријава. Ваквата злоупотреба Македонија ја чини воведување ограничување на количествата кои можат да се извезат во ЕУ на 7.000 тони. Останува надежта дека во иднина лекцијата ќе биде добро научена.



## АД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ "ВАРДАР" СПОРЕД FINANCE CENTRAL EUROPE НА СПИСОКОТ НА ТОП 100

Британското списание Finance Central Europe во ноември ќе објави список на топ 100 осигурителни компании од Југоисточна Европа, во специјално годишно издание. Finance Central Europe ќе обезбеди рангирање на 100 топ компании врз база на активата, капиталот, нето-осигурителните премии, бруто-профитот, обртот на активата, односно рентабилност во работењето, обртот на капиталот, односно рентабилност на сопствениот капитал, врз основа на годишните извештаи на меѓународните ревизори.

Во испитувањето се вклучени осигурителни компании од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Романија, Србија и Црна Гора, Словенија и од Македонија. Согласно испитувањата на Finance Central Europe, за менаџер на 2005 година во Македонија од областа на осигурувањето е избран господин Стојан Клопчевски, генерален директор на АД за осигурување "Вардар" - Скопје, која е прогласена и за најдобра осигурителна компанија во Македонија за 2005 година, согласно следните критериуми: најдобра актива, вкупна премија и според обртот на капиталот.

**finance  
central  
europe**

## "ВЕРО" СТАНА СОПСТВЕНИК НА ЗЕМЈИШТЕТО КАЈ НБМ

Конечно, по сите перипетии министерот за транспорт и врски, Џемали Мехаззи, и директорот на грчки "Веро" во Македонија, Костадиос Теодоријадис, потпишаа



Договор за продажба на земјиштето спроти Народна банка на Македонија, со што грчката фирма и официјално стана сопственик на оваа градежна парцела. За 11.000 метри квадратни земјиште "Веро" уплати 5,5 милиони евра, односно по 510 евра за метар квадратен. На оваа локација "Веро" ќе гради затворен шопинг центар со супермаркет во кој најавува дека ќе обезбеди петстотини нови работни места. Целата инвестиција ќе чини меѓу 22 и 25 милиони евра, а граѓаните повторно ќе се "думаат" каде да шопингуваат со толку низок стандард?!

## ФОРУМ ЗА ЗАШТИТА ОД ЗЛОУПОТРЕБА НА ПЛАТЕЖНИТЕ КАРТИЧКИ

По многуте злоупотреби на платежните картички, неодамна шеснаесет институции од Македонија кои ги издаваат се здружија со цел превенција, детекција и заштита од злоупотреба. На иницијатива на VISA International S.E.M.E.A., а под покровителство на УНИ Банка,



одржан е Вториот Fraud Forum во Македонија на кој присуствуваа издавачи на платежни картички во државава, регионалниот риск менаџер на VISA за Југоисточна Европа, координаторот на SECI - регионален центар за сузбивање на финансискиот и компјутерскиот криминал, претставник од Секторот за организиран криминал на МВР и претставник од Јавното обвинителство на Македонија. Формирањето на Форумот, пред сè, ќе овозможи превентивни и навремени активности во доменот на маргинализирање на злоупотребата на картичките на овие простори.

## "ЖИТО ЛУКС" А.Д. СКОПЈЕ ПОНУДИ ВРАБОТЕНИТЕ ДА ГИ ЗАКУПАТ ПРОДАВНИЦИТЕ

Менаџерскиот тим на "Жито Лукс" А.Д. соопшти дека за своите вработени од секторот малопродажба Р.Е. "Промет" ја отвора втората понуда со



дополнителни, поповолни услови за изнајмување продавници. Компанијата нуди неповратни почетни инвестиции од 10.000 денари, доколку под закуп побара продавница само еден вработен, од 150.000 денари за продавници кои ќе бидат земени под закуп од тројца вработени и од 600.000 денари за продавници кои ќе бидат земени под закуп од шест вработени. Неповратните средства ќе им бидат дадени на вработените како надоместок. Продавниците ќе бидат дадени под закуп без закупнина до 1 јануари 2008 година. Тоа значи дека вработените немаат обврска да плаќаат закупнина на компанијата за овој период. Компанијата ќе ѝ ја понуди затекнатата резерва на стоки на новооснованата фирма по цена на чинење на "Жито Лукс", а севкупната опрема, исправна во моментот на основање нова фирма, ќе се понуди за откуп по книговодствена вредност на "Жито Лукс". Останува вработените да размислат и да одлучат за грчката понуда?!

## МАКЕДОНИЈА НА 85. МЕСТО НА ГЛОБАЛНАТА СКАЛА НА КОНКУРЕНТНОСТ



## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје на 30.9.2005 се одржа 70-та јавна берзанска аукција на акции и удели на која се случи интересен настан. За продажба беа понудени 27 акции и 4 удели во сопственост на Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, но не беше склучена ниту една трансакција.

Согласно Законот за хартии од вредност (член 46, став 2) и Правилникот за содржината на податоците кои издавачот на хартии од вредност ги објавува на веб-страницата на Берзата, сите друштва кои спроведуваат јавна понуда на хартии од вредност се должни да го објават јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност на веб-страницата на Берзата. Јавните понуди, односно јавните повици кои моментно се активни можете да ги добиете преку следните линкови: Комерцијална банка АД Скопје известува дека на барање на акционери-сопственици на приоритетни акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје, а во согласност со Одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје број 02-1600-11398/25.3.2004 година донесена на 17-та редовна седница на Собранието на Банката одржана на 24.3.2004 година, Банката достави барање до Централниот депозитар за хартии од вредност да изврши конверзија на вкупно 1.084 приоритетни акции во 1.084 обични акции издадени од Банката. Централниот депозитар за хартии од вредност со писмо ја известил Банката дека постапил по нејзиното барање.

Македонија е на 85. место на скалата на најконкурентните држави во светот и во однос на минатата година опадна за едно место, односно веднаш зад Украина и едно место пред Грузија. На скалата на конкурентност, која секоја година ја подготвува Светскиот економски форум и на која се наоѓаат 117 држави, најконкурентна и годинава е Финска, а веднаш зад неа се САД и Шведска. Словенија се наоѓа на 32. место и во однос на лани напредувала за едно место, Хрватска е на 62. место, односно пониско за едно место, Бугарија на 58. што во однос на претходната година е подобар ранг за едно место.

## РУДАРИТЕ ДОБИВААТ САМО ВЕТУВАЊА

Рударите од рудникот за олово и цинк "Злетово" на средбата со Бил Фрост, менаџер на американската фирма "Ксеминекс", која е нов сопственик на рудникот, добија ветување дека до крајот на седмицава ќе им биде исплатена една од петте неисплатени плати.



"Фрост вети дека до крајот на седмицава ќе ни биде исплатена една од петте задоцнети плати, а раководството ќе почне да ги набавува репроматеријалите за работа во рудникот", изјавија претставниците на рударите кои присуствуваа на средбата.

## "КЕЛОГ БРАУН И РУТ" ЌЕ ЈА ГРАДИ АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДА

"Келог Браун и Рут" ќе ја гради Амбасадата на САД на Кале.

Проектирањето и изградбата на новата зграда на американската Амбасада на скопско Кале вредна 30 милиони долари, ќе ги извршува американската компанија "Келог Браун и Рут", соопшти канцеларијата на Стејт департментот за прекуокеански градежни операции. Од Амбасадата велат дека нема да има никаква улога во давањето препораки за поединци и за фирми. Се предвидува изградбата да почне годинава, а да заврши во 2008 година. Амбасадата се гради на Кале - локација за која долго време се водеше спор со дел од експертите.



Made in USA

## И ПРОИЗВОДИТЕ ЌЕ НИ ГИ ФИРОМИРААТ?!

Европската комисија соопшти дека на стоките кои Македонија ќе ги извезува треба да го пишува името под кое таа земја е меѓународно призната, јави бугарската агенција БТА, повикувајќи се на Ројтерс. Еврокомесарот за царинска и даночна политика, Ласло Ковач, на прашање на грчкиот опозиционен европатреник, Панос Беглитис, изјави дека за да се квалификува за трговски преференции земјата треба да го користи името Поранешна Југословенска Република Македонија, име под кое земјата е призната од ЕУ, НАТО и од Обединети нации. Беглитис во писмена форма се пожали дека земјата извезува стоки под уставното име. Ете, и македонските производи сакаат да ни ги фиромираат!!!



Врз основа на член 14, 22 и 23 од Законот за работни односи директорот на ОУ "Коле Неделковски" – Скопје, врз основа на донесената Одлука за распишување на

## ОГЛАС

### За прием на работници на определено работно време за учебната 2005/2006 година

1. Два работника - хигиеничари на определено работно време, со основно образование
2. Еден работник хаусмајстор на определено работно време со завршено средно училиште
3. Еден наставник по германски јазик со 16 часа Филолошки факултет - германски јазик определено работно време
4. Еден наставник по англиски јазик - Филолошки факултет англиски јазик определено работно време

Огласот трае 5 дена од денот на објавувањето Документите да се достават во ОУ "Коле Неделковски", Скопје